

МАКЕДОНСКО-УКРАИНСКА СОРАБОТКА



Украина е заинтересирана за влез на македонскиот енергетски пазар, особено во проектите поврзани со изградбата на нафтоводот и на гасоводниот систем. Поради овој интерес, во Македонија ќе дојдат претставници на државни фирми и на приватни компании од Украина, за да ги разгледаат можностите за инвестирање во оваа сфера. Ова било договорено на средбата на претседателите на Македонија и на Украина, Бранко Црвенковски и Виктор Јушченко.

На средбата во Киев, покрај интересот за енергетскиот пазар, најмногу се зборувало за можностите за зголемување на економската соработка, при што е договорено координатори на таа соработка да бидат вицепремиерите на двете земји.

БУЧКОВСКИ ВО БУДИМПЕШТА



"Односите меѓу Македонија и Република Унгарија се добри и пријателски, а градењето нови економски мостови, сигурно е еден од најдобрите патешти за продлабочување на севкупните

билатерални односи меѓу нашите две земји", истакна македонскиот премиер Владо Бучковски, на македонско-унгарскиот форум одржан во Будимпешта. При тоа, Бучковски додаде дека Македонија е заинтересирана за проширување на соработката со Унгарија, пред сè, на активностите во рамките на Централно-европската иницијатива (ЦЕИ), преку заеднички проекти во повеќе области, како што е изградбата на Коридорите 8 и 10, како и во рамките на Дунавскиот и на Сегединскиот процес, особено преку еврорегионите и програмите за заштита на животната средина. Премиерот Бучковски подвлече дека Македонија очекува натамошна поддршка од Република Унгарија и во процесот на остварување на стратешките определби на нашата држава за интеграција во ЕУ и во НАТО.

МАКЕДОНСКИ КАПАЦИТЕТ ЗА РЕФОРМИ

Светска банка е уверена дека на оваа рунда преговори, која веќе стартуваше, ќе успее да постигне договор со македонската Влада за новиот тригодишен ПДПЛ ангажман за развојни политики и дека Македонија ќе го добие заемот во октомври годинава. Ова го изјави шефот на мисијата на Светска банка, Брус Кортни при средбата со неговиот колега, министерот за финансии Никола Поповски.

Заемот покрива тригодишен период, кој ќе биде исполнет со реформи во повеќе области за кои Владата, како што вели Кортни, има капацитет.



МАКЕДОНИЈА ОДИ ВО ПОГРЕШНА НАСОКА

Повеќето граѓани мислат дека Македонија оди во погрешна насока и покрај најавените реформи во економијата, се посочува во новиот извештај за рано предупредување за Македонија на Програмата за развој на Обединетите нации. Според 77 отсто од граѓаните, проблем број еден во земјата е невработеноста. Од друга страна, поголем број од техничките Албанци 47,7 отсто сметаат дека Македонија оди во вистинска насока.

Во анализата се истакнува дека ситуацијата е дополнително оптоварена и со прашањето за службената употреба на националните симболи на локално ниво, прашањето кое предизвикува жива дебата, особено со толкувањата на одредбите на охридскиот Рамковен договор.

Во врска со спорот со името со Грција, 69,8 отсто од граѓаните се изјасниле дека уставното име треба да важи и за Грција и за меѓународната заедница. Со ова се потврдува дека мнозинството граѓани се против двојната формула.



СОНК И ВЛАДАТА СÈ УШТЕ НЕ СЕ ДОГОВОРИЈА



Владата и Синдикатите за образование, наука и култура - СОНК не ја утврдија најниската плата, а преговорите ги одложија за следната седмица. Преговорите меѓу Бучковски и претседателите на двата синдиката, Дојчин Цветановски и Ристо Ајтов, се резултат од еднодневниот социјален протест на кој јавните службеници бараа зголемување на платите. На средбата со Бучковски било договорено секој синдикат да преговара со ресорсниот министер и да зазема заеднички став, кој подоцна ќе биде како предлог кој ќе оди на седница на Владата.

МАКЕДОНСКИ СЛИКАРИ ВО ПАРИЗ



Академските сликари Владимир Георгиевски и Рубенс Корубин ќе престојуват во ателјето "Сите арт" во Париз, дел во кој се наоѓаат просториите за уметниците кои доаѓаат од цел свет.

Владо Георгиевски во Париз оди на покана на еден француски куратор и користи ателје најмено од Французите. Рубенс Корубин ќе престојува два месеца во ателјето, кое му го овозможи Министерството за култура.

СПЕЦИЈАЛНО ПРИЗНАНИЕ ЗА "БАЛКАНКАН"

Македонскиот филм "Балканкан" од режисерот Дарко Митревски беше нашиот единствен претставник на 27. Московски интернационален филмски фестивал. Од таму овој наш филм се враќа со специјално признание од Здружението на филмски критичари на Русија.

На овој филмски фестивал со златен "Свети Ѓорѓи", награда за најдобар филм, се закити рускиот филм "Dreaming of Space". Среброто замина кај најдобриот режисер Германецот Томас Витенберг.

Меѓу големиот број филмски гости присутна беше француската актерка Жана Моро, на која ѝ беше доделена специјалната награда "Станиславски" за придонес во актерството и посветеност на школата на рускиот маг.



НЕИЗВЕСНО СЕЛЕЊЕТО НА ГРАДСКА БОЛНИЦА

Повеќе од 10.000 граѓани од почетокот на месецов се потпишале на петицијата против селењето на Градската болница во Воената, откако таа ќе стане дел од јавното здравство. Од друга страна, пак, додека граѓаните се потпишуваа за спас на болницата, во Воената болница повторно се случила ненајавена средба меѓу претставници на министерствата за одбрана и за здравство и директорите на Воена и на Градска болница. Цел на состанокот била конечно да се формира работна група, која ќе треба да го изработи елаборатот за трансформација на овој втор по големина здравствен објект во земјава.

